

ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКА САЛА И СОБЛЕКУВАЛНИ во ООУ „Страшо
Пинџур“ село Мало Коњари

1. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

А. ООУ „Страшо Пинџур“ село Мало Коњари - Прилеп, Република Северна Македонија
(назив, адреса, седиште и држава)

застапувано од Ирена Кироска
(во понатамошниот текст „Договорен орган“, односно, „Нарачувач“) од една страна,

и

Б. Друштво за изградба, производство, трговија и услуги БРИКС ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп ул. „11-ти Октомври“ бр. 26 – локал/згр. Солидност- Прилеп, Република
Северна Македонија
(назив, адреса, седиште и држава)

застапувано од Влатко Ингилизов
(во понатамошниот текст „Носител на набавката“, односно „Изведувач“) од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следното значење :

„Нарачувач“ е Договорен орган кој стекнал право на градење, а во чие име и за чија сметка се гради градба и го ангажирал Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите.

„Изведувач“, односно, „Носител на набавката“ е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.

„Понуда на Изведувачот“ е компетирана понудбена документација поднесена од Изведувачот до Нарачувачот.

„Надзор на градба“ е правно лице кое има соодветни лиценци за надзор на изведување на работи или физичко лице со соодветни овластувања, за вршење на надзор на изведување на работи, назначено од Нарачувачот да врши надзор на градба, за што Изведувачот е писмено известен.

„Градба“ е се што настанало со изградба и е поврзано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации, односно, опрема. Градбата се до нејзиното запишување во јавната книга на недвижности претставува прирасток и припадок на земјиштето.

„Градење“ е изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нова градба, реконструкција и адаптација на постојна градба што опфаќа: земјани работи, изведување на градежна конструкција, градежно-инсталатерски работи, градежно-завршни работи, вградување постројки или опрема и други работи со кои се оформува целината на градбата.

„Привремена градба“ е градба изведена за потребите на градилиштето, за примена на соодветна технологија на изградбата, за потребите на одржување на саеми, јавни манифестации и слично.

„Реконструкција“ е изведување на работи на постојна градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада, изведување на работи за пренамена на дел на градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично.

„Адаптација“ е изведување на работи во внатрешноста на постојна градба со што не се менуваат конструктивните елементи на градбата.

„Употреба на градежен објект“ е вршење активности во градежен објект согласно со неговата намена утврдена со решението за локациски услови и основниот проект.

„Одржување на градежен објект“ е изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговото употребување.

„Градежен производ“ е производ кој е произведен за трајно вградување во градби, за кој е добиена позитивна техничка оцена дека производот е соодветен за употреба за предвидена намена.

„Постројка“ е збир на поврзана опрема која служи за остварување на технолошкиот или друг процес согласно со намената за градбата.

„Опрема“ се поединечни уреди, процесни инсталации и други производи од кои се состои постројката или самостојно се вградени во градбата и служат за технолошкиот или друг процес, согласно со намената за градбата.

„Претходни работи“ се работи кои, во зависност од видот и карактерот на градбата, опфаќаат истражување и изработка на анализи и други стручни материјали, прибавување на податоци со кои се анализираат геолошките, геотехничките, геодетските, хидролошките, метеоролошките, урбанистичките, техничките, технолошките, економските, енергетските, сеизмичките, водостопанските и сообраќајните услови, услови за заштита од пожари и заштита на животната средина, како и други услови предвидени со закон.

„Проектна документација“ претставува севкупност на меѓусебно усогласени студии, проекти, елаборати, анализи, експертизи и друга документација, со која се утврдува концепцијата и се дефинира техничкото решение на градбата, се разработуваат условите и начините на изградбата и се обезбедуваат нејзината технолошка функција, предвидената трајност и услови за употреба.

„Подготвителни работи“ се изведување на при времени градби и други активности за организирање и уредување на градилиштето, како и овозможување на примена на соодветни градежни технологии.

„Градилиште“ е простор на кој се гради, реконструира, адаптира, изведуваат работи за одржување или отстранување на градба и привремено зафатениот простор потребен за примена на соодветни градежни технологии.

„Отстранување“ е изведување на работи на уривање или на демантирање на градба, градежен објект или нивни делови, на собирање и транспорт на градежниот материјал и отпад создаден со уривањето, односно со демантирањето на градбата и на соодветно уредување на земјиштето.

„Градежен Дневник“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата, секојдневно и перманентно се води на градилиштето и во кој се внесуваат, како минимум, следните податоци: датумот, работното време, временските услови, бројот, структурата и квалификацијата на работната рака и персоналот на Изведувачот, ангажираната градежна механизација, постројки, опрема, на Изведувачот, описот на дневно извршените работи со точна назнака на позициите според Предмерот, разни известувања што ги разменуваат Изведувачот и Надзорот на градба и налози на Надзорот на градба и сл. Изведувачот го води Градежниот Дневник во оригинал и копија, при што оригиналот е за Надзорот на градба, а копијата останува за Изведувачот. Во секој момент Градежниот Дневник треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции, забелешки и потпис.

„Градежна книга“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата перманентно се води на градилиштето и во кој, врз основа на мерењата што заеднички ги извршиле Изведувачот и Надзорот на градба, или ги извршил Изведувачот, а ги проверил и потврдил Надзорот на градба, се внесуваат количините на вистински извршените Работи на изградбата на пизиици на Предмерот.

Изведувачот ја води Градежната книга во оригинал и копија, при што оргналот е за Надзорот на градба, а копијата останува за Изведувачот.

Градежната Книга во секој момент треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции и потпис.

„Предемер-пресметка“ значи комлетна Предмер пресметка со внесени цени, која е дел од Понудата.

„Вишоци на работи,, се количества на изведени работи што ги преминуваат договорените количества на работи.

„Денови“ се календарски денови; месеци се календарски месеци .

„Недостаток“ е било кој дел од работите кој не е комлетиран во согласност со Договорот.

„Техничка документација“ се урбанистичките, геодетските, хидро-геолошките и геомеханички подлоги, проектите со неопходните описи, пресметки графички прилози, посебните елаборати и актите со кои се утврдуваат и разработуваат условите за изградба на објектот, условите и начинот на градбата на објектот, како и услови пропишани со закон и прописи донесени врз основа на закон.

„Документација на градилиште“ е документација која Изведувачот на градба на градилиштето е должен да ја има и се состои од: решение за упис во трговскиот регистар и лиценца за Изведувач на градба; акт за именување на главен инженер на градилиштето, раководен инженер на градилиштето, односно инженер на градилиште; акт за именување надзор на градба односно надзорен инженер на градилиштето; решение за локациски услови; одобрение за градење со основен проект; изведбен проект; извештај за извршена ревизија од

ревидентот; градежен дневник и градежна книга; доказ за пропишан квалитет за вградените градежни производи; акт за обележување на градбата; елаборат за заштита при работа; комплетни податоци за учесниците во изградбата и друга документација ако со друг закон е пропишана обврска дека изведувачот треба да ја има на градилиштето.

„Подизведувач“ е физичко или правно лице, кое има Договор со Изведувачот за да изведе дел од работите во Договорот, кои вклучуваат работа на Градилиштето.

„Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос на договорените количества на работи.

„Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат.

„Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени и не се нужни за исполнувањето на договорот, а Нарачувачот бара да се изведат.

„Примерен рок“ е рокот во кој по редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.

„Идеен проект“ е збир на меѓусебно усогласени графички прикази и документи со кои се утврдуваат основните облици, функционални и технички решенија на градбата и се прикажува поставеноста на градбата во локацијата.

„Основен проект“ е збир на меѓусебно усогласени проекти со кои се дава техничко решение на градбата, се прикажува поставеноста на градбата во локацијата и исполнувањето на основните барања за градбата.

„Изведбен проект“ е проект со кој се разработува техничкото решение содржано во основниот проект. Изведбениот проект мора да биде изработен во согласност со основниот проект.

„Проект на изведена состојба“ е проект со кој што се прикажува фактичката состојба на изградената градба. Проектот на изведена состојба го изготвува изведувачот и/или проектантот во текот на изградбата и служи како основа за изработка на проектот за употреба и одржување.

„Проект за употреба и одржување“ е проект со кој се утврдуваат оптималните техничко-технолошки и функционални услови со кои се обезбедува проектираната трајност на одделни делови, односно на градбата во целина и содржи особено: вид, начин, намена и рокови на периодична проверка во утврдени интервали, на состојбата на конструктивниот систем, опрема, уреди и инсталации; периодично следење во утврдени интервали со анализа на влијанијата на технолошкиот процес, на климатски влијанија, односно влијанија на околната средина врз носивоста и стабилноста на одделни елементи, односно конструкцијата во целина; роковите за тековен, односно генерален ремонт на постројки, уреди, опрема и инсталации, како и роковите за задолжителна замена на одделни елементи, делови, уреди, опрема, инсталации и друго.

„Воведување на Изведувачот во работа“ е исполнување на оние обврски на Нарачувачот без чие претходно исполнување започнувањето на работите фактички не е можно или правно не е дозволено.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 2

Со овој Договор Изведувачот се обврзува да изврши **РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКА САЛА И СОБЛЕКУВАЛНИ во ООУ „Страшо Пинџур“ село Мало Коњари** според однапред дефинирана техничка спецификација и предмер пресметка согласно јавна набавка објавена со оглас број 09859/2020.

Член 3

Работите од член 2 на овој Договор треба да се изведат во се' според изведбениот ревидиран проект, описите и количините од договорената пресметка како и важечките прописи, правила и стандарди.

Член 4

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Цена

Член 6

Изведувачот, работите наведени во член 2 од овој договор, ќе ги изведе за вкупна вредност од **1.414.851,00** денари.¹

Единечните цени за изразување на поделните фази и позиции од договорените работи се дадени во понудата, односно, предмер пресметката, која е составен дел на овој Договор.

Во договорената вредност е пресметан данокот на додадена вредност.

Член 7

Конечната вредност на работите ќе се утврди со конечна пресметка која се врши по примопредавањето на изведените работи. Работата врз конечната пресметка започнува веднаш по извршеното примопредавање, а се завршува во рок од 60 дена од денот на примопредавањето.

Член 8

Со конечната пресметка се опфаќаат сите работи изведени врз основа на договорот, вклучувајќи ги и непредвидените и дополнителните работи што изведувачот бил должен да ги изведе, без оглед дали работите се опфатени со времените ситуации.

¹ Нарачувачот во празниот простор ја наведува вредноста од понудата на Изведувачот.

Член 9

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 4) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 5) податокот дали објектот е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 6) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 7) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 8) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

Член 10

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката, Изведувачот може самиот да изврши пресметка и за тоа да го известува Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

Член 11

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

VI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Времетраењето на овој Договор престанува кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни.

VII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 13

Изведувачот е должен сите работи предвидени во член 2 од овој Договор да ги заврши во рок од 45 дена.

Член 14

Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на Изведувачот во работа. Нарачувачот ќе го воведо Изведувачот во работа во рок од 5 дена по склучување на овој договор.

Член 15

Ако изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рок од став 1 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од изведувачот надомест на штетата.

Член 16

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Нарачувачот има право да побара од Изведувачот да превземе потребни мерки со кои се обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето.

Член 17

Ако Нарачувачот изведувањето на работите им го отстапил на двајца или поголем број изведувачи на ист објект, должен е да ја координира работата на тие изведувачи во поглед на роковите за извршување на тие работи.

Член 18

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на став 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) услови за изведување на работите во земја или во вода, што не се предвидени со проектната документација;
- 4) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 5) неисполнувањето или неуредното исполнување на обврските на Нарачувачот како што се отстранување на недостатоци во проектната документација врз основа која се изведуваат работите, исплатата на аванс и исплатата на привремена ситуација;
- 6) задоцнување во испораката на опрема, ако опремата ја набавува Нарачувачот или ја испорачува лице кое го определил Нарачувачот;
- 7) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;
- 8) вишоци на работите над 10 % од договорените количества на работите.

Член 19

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 20

Нарачувачот и Изведувачот можат да се договорат дека Изведувачот ќе му плати на Нарачувачот определен паричен износ или ќе му прибави некоја материјална корист (договорна казна), ако:

- не ја исполни својата обврска, или
- задоцни со нејзиното исполнување.

Член 21

Договорната казна изнесува 1‰ (1 промил) од вкупната договорена цена на работите за секој ден задоцнување ако работите не се завршат во предвидениот рок, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на работите.

Член 22

Договорната казна се пресметува до примопредавањето на објектот, односно, на дел од објектот што претставува економско-техничка целина и може да се користи самостојно.

Ако Нарачувачот го започнал користењето на објектот или на дел од објектот пред примопредавањето, договорната казна се пресметува до почетокот на користењето.

Член 23

Барањето за остварување на правото на договорна казна може да се истакне најдоцна до завршетокот на конечната пресметка.

Член 24

Кога казната е договорена за случај на неисполнување на обврската, Нарачателот може да бара или исполнување на обврската или договорна казна.

Нарачателот го губи правото да бара исполнување на обврската ако побарал исплата на договорната казна.

Кога казната е договорена за случај да се задоцни со извршување на обврската, Нарачателот може да бара и исполнување на обврската и договорна казна.

Член 25

Нарачателот има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета.

Ако штетата што ја претрпел Нарачателот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

IX. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 26

Плаќањето на работите кои се предмет на овој Договор, ќе се врши преку конечна ситуација. Плаќањето се извршува во рок од 60 денови од доставување на конечна ситуација заверана и потпишана од страна на надзорен орган.

Член 27

Авансно плаќање не е дозволено.

Член 28

Конечната ситуација Изведувачот ја доставува и поднесува на исплата по извршеното примопредавање на изведените работи.

X. ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 29

Нарачувачот кој ќе задоцни со исполнувањето на паричната обврска (плаќањето) од овој Договор, долгува покрај главнината и затезната камата по стапката која е договорно.

Затезната камата за задоцнето плаќање во ковертибилна валута се засметува по Eurolibor стапката.

Член 30

Изведувачот има право на затезна камата без оглед на тоа дали претрпел некаква штета поради задоцнувањето.

Ако штетата што ја претрпел Изведувачот поради задоцнувањето е поголема од износот што би го добил на име затезна камата, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

XI. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

Член 31

Изведувачот е должен работите од член 2 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на структурата.

Изведувачот е должен навремено и детално да ја проучи проектната документација врз основа на која се изведуваат договорените работи и од Нарачувачот навремено да побара објаснение за недоволно јасните детали.

Член 32

Изведувачот нема право да ја менува проектната документација.

Ако уочи недостатоци во проектната документација или смета дека таа документација треба да се менува заради нејзино подобрување или од други причини, Изведувачот е должен за тоа навремено да го известува Нарачувачот.

Ако уочените недостатоци во проектната документација ја загрозуваат сигурноста на објектот, животот или здравјето на луѓето, сообраќајот или соседните објекти, до отстранувањето на недостатоците Изведувачот ќе го запре изведувањето на работите и ќе преземе мерки за отстранување на недостатоците.

Член 33

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

Член 34

Изведувачот се должен на Нарачувачот да му го предаде Проектот на изведена состојба по завршувањето на работите, односно, по раскинувањето на договорот.

Член 35

Ако при изведувањето на договорените работи е предвидено Изведувачот да вградува определена опрема и материјали што ги набавува Нарачувачот, Изведувачот е должен материјалите и опремата што ќе ги прими од Нарачувачот да ги складира, чува и одржува до вградувањето.

Член 36

Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги поднесува Изведувачот.

Трошоците од став 1 на овој член, ги поднесува Нарачувачот ако материјалите и опремата му ги предал на Изведувачот пред рокот определен со договорената динамика на работите.

Член 37

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој Изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

Член 38

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите на Нарачувачот, изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи секој од нив ги обезбедува и чува своите работи, опрема и материјали.

Изведувачот ги поднесува трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и на ризикот на нивното оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.

Член 39

По завршените работи, односно, по раскинувањето на договорот, изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

Трошоците настанати во врска со работите од став 1 на овој член, извршени по завршетокот на договорените работи, ги поднесува Изведувачот.

Трошоците настанати во врска со работите од став 1 на овој член, извршени во случај на раскинување на Договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за раскинување на Договорот.

XII. ОБВРСКИ НА НАРАЧУВАЧОТ

Член 40

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 41

Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведо Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира:

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Член 42

Нарачувачот е должен да постапи по барањето на Изведувачот, со кое се бара објаснение за недоволно јасните детали од проектната документација и во примерен рок и во писмена форма да му го даде бараното објаснение од техничката документација.

Член 43

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на градба, односно, надзорен инжињер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

Член 44

Нарачувачот е должен, на писмено барање на Изведувачот, да обезбеди технички прием на објектот.

Во случај Нарачувачот да пушти во употреба некои делови од објектот или целиот објект, пред да биде извршен технички прием, ќе се смета дека објектот е примен од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започне да се користи објектот од страна на Нарачувачот престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

XIII. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

/

XIV. УСЛОВИ ЗА КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 45

Изведувачот е должен, согласно правилата на струката, да ја испита правилноста на техничките решенија во проектната документација и да го предупреди Нарачувачот за грешките што ќе ги забележи.

Член 46

Изведувачот е должен во објектот да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот или договорениот квалитет. Ако е потребно Изведувачот е должен да изврши соодветно испитување на материјалот.

Ако методите за испитување на материјалите не се определени со проектната документација или со техничките прописи, ги определува Изведувачот.

Трошоците за испитување на материјалите ги поднесува Изведувачот.

Член 47

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во проектната документација, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од став 1 на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, откако Изведувачот го предупредил за недостатоците, бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Изведувачот е должен да го предупреди нарачувачот за воочените или утврдени недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени со техничката документација, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од став 1 на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, откако Изведувачот го предупредил за недостатоците, бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Член 48

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

Член 49

Ако Изведувачот не ги изведува работите според договорената проектна документација, техничките прописи и стандарди, како и според резултатите од сопственото испитување и правилата на структурата, Нарачувачот има право да бара запирање на натамошното изведување на работите, односно, да бара промена на материјалите или употреба на материјали и опрема од соодветен квалитет. Ако на тој начин е доведена во прашање сигурноста на објектот, животите на луѓето или на соседните објекти, Нарачувачот има право да бара Изведувачот да ги урне изведените работи и работите повторно да ги изведе на свој трошок на начин што е договорен.

Член 50

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оценка на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Нарачувачот. Трошоците на контролата го опфаќаат и откривањето на работите, просечувањето на отвори и поправки, односно, враќање на работите во состојба која се наоѓале пред извршената контрола.

По исклучок од став 4 на овој член, трошоците на контролата ги поднесува Изведувачот ако не му е овозможи на Нарачувачот на време да ја изврши контролата на изведените работи и на употребените материјали и опрема, па поради тоа при подоцнежната контрола настанале трошоци што инаку би ги немало.

Член 51

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

Член 52

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок од 10 дена недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му го

отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.²

XV. НАДЗОР НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 53

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзор на изградба го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Член 54

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 55

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма или се запишуваат во градежниот дневник.

Член 56

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

XVI. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗВЕДЕНИТЕ РАБОТИ

Член 57

Веднаш по завршувањето на работите Изведувачот го известува Нарачувачот дека работите што се предмет на договорот се завршени.

Член 58

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање и конечна пресметка.

Член 59

Ако Нарачувачот започнал да го користи објектот пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

² Примерниот рок за отстранување на недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед се превзема од Тендерската документација.

Член 60

За примопредавањето се составува записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) констатација за примопредавањето на гарантните листови и атести за опремата што е вградена;
- 5) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 61

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзвезе на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 62

Ако во записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од став 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

XVII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 63

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

XVIII. ВИША СИЛА

Член 64

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

XIX. ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА НАПЛАТА НА ГАРАНЦИИТЕ

Член 65

Изведувачот е должен на Нарачувачот да му достави банкарска гаранција во висина од 10 проценти, со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изведе работите кои се предмет на овој договор.³

Нарачувачот ќе ја врати банкарската гаранција од став 1 на овој член на Изведувачот, во рок од 14 дена, по завршениот технички преглед и составувањето на завршна ситуација.

XX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 66

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

XXI. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 67

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Член 68

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Член 69

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 70

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Член 71

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 72

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Член 73

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Член 74

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било неспроведливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегна или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 75

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XXII. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 76

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

XXIII. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 77

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 78

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на третата страна, без взаемна писмена согласност.

Член 79

Овој Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои секоја страна задржува по 3 (три) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

ООУ „Страшо Пинџур“
с. Мало Коњари - Прилеп



Нарачувач

БРИКС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ - Прилеп



Изведувач

Составни делови на овој Договор се :

- а) Проектна документација со сите графички, сметковни и описи прилози потребни за изведување на работите што се предмет на договорот;
- б) Посебни и други услови на Нарачувачот, што се определени во тендерската документација;
- в) Копије од понудата на изведувачот и
- г) Динамичкиот план на работите кој е временска програма за изведување на работите.

БРИКС ИНЖЕНЕРИНГ

Ул. 11-ти Октомври бр.26 –
локал/згр. Солидност- Прилеп
ЕДБ -4021018535450
Транс. с-ка - 210072765160107
НЛБ Тутунска банка-АД Скопје
E-mail briksinzenering@gmail.com
Тел. 075-208-580

Врз основа на огласот број **09859/2020** објавен од страна на **ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари**, за набавка на **Реконструкција на спортска сала и соблекувални во ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари** со спроведување на набавка од мала вредност, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

1	2	3	4	5	6	7
Опис	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Увозни царини [доколку цената не е оптеретена со увозни царини, да се избрише]	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ
Реконструкција на спортска сала и соблекувални во ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари согласно техничка спецификација.	парче	1				
Вкупна цена без ДДВ 1.199.026 Со зборови: Милион сто деведесет и девет илјади и дваесет и шест денари						

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ 1.199.026 [со бројки] (Милион сто деведесет и девет илјади и дваесет и шест) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ 215.825

III.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Прилеп-17.07.2020

Одговорно лице*
Влатко Ингилизов
(потпис)



*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКА САЛА И СОБЛЕКУВАЛНИ

ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари

	Опис на работата	Ед. мера	Количина	Ед.цена	Вкупно
A	Оформување на градилиште и отпочнување на работите.	пау	1	4,000	4,000
1	Корнење - стружење на испукан и проплуснат стар малтер од сидови и тавани околу 20%, со потребно скеле и чистење со влажни крпи на површините односно припрема за премачкување со У врска. Одвоз на шутот од објектот со камион л=3км. $66+140+206*0.2+41.0\text{м}^2$	м^2	41.00	170	6,970
2	Рушење на преграден сид од гипс картон со	м^3	1.50	1,750	2,625
3	Рушење на преграден сид со д=55см, двострано малтарен, за поставување нова врата, со пренос на шутот рачно и со камион Л=3км.	м^3	0.20	8,500	1,700
4	Демонтажа на паркет во училници, до подлога	м^2	11.30	200	2,260
5	Корнење на постоен под од линолеум траки со чистење на подлогата(отстранување на лепак) и пренос на шутот рачно л=100м и со камион Л=3 км.	м^2	56.50	160	9,040
6	Демонтажа-корнење на дрвени лајсни покрај сидови каде што подот е паркет или винил,со пренос на шутот рачно Л=100м и со камион Л=3км	м^2	36.00	30	1,080
7	Демонтажа на дел од електричната инсталација	пауш.	1.00	6,000	6,000
8	Крпење на проширен отвор од врата со продолжен малтер со поставување на аголни лајсни, глетовање и боење со дисперзна боја и припрема за поставување на нова врата.	м^2	9.00	720	6,480
9	Крпење на оштетени делови од молерајот со малтерисување со продолжен малтер 1:3:9 во 2 слоја, 20% од вкупната површина.	м^2	41.00	570	23,370

10	Премачкување на делови од сидовите после извршеното крпење со хидромалфлекс во два слоја за заштита на зидовите од влага.(места каде што има влага и мувла)	м ²	35.00	430	15,050
11	Изработка на спуштен плафон во сала со кнауф 9.5мм комплет со бандажирање 12*5.65=68.0м2	м2	68.00	1,200	81,600
12	Премачкување со U врска (старо-ново);	м ²	365	220	80,300
13	Набавка и лепење на подна облога од хетероген поливинил хлорид со висок степен на отпорност на абеење (ЕН ИСО 10582), комерцијална класификација ИСО 10874 (многу тежок), со вкупна дебелина од 2 мм, дебелина на заштитен слој против абеење од 0,8 мм, антистатички (ИСО 6356), електрична отпорност $R < 10^9$ Ома (ЕН 1081), отпорност на лизгање Р10 (ДИН 51130), отпорност на точки од столици (ИСО 4918), отпорност на ногари од намештај (ИСО 16581), термичка отпорност $Y = 0,04$ Њ/м ² К, без емисии на формалдехид (ЕН 717-1), со минимум 10 - годишна гаранција за квалитет и употреба.	м2	68.00	2,290	155,720
14	Набавка и лепење на ПВЦ лајсни со димензии 62	м'	36.00	140	5,040
15	Боење на таван и сидови со бои и тонови по избор на инвеститорот со нанесување на бојата во најмалку два слоја. Заедно со потребно скеле.	м ²	768.00	120	92,160
16	Боење на цокле со мрсна боја во два слоја, со	м ²	55.00	230	12,650
17	Изработка и монтажа на еднокрилна врата од алуминиумски профили обложени со ПВЦ панел, комплет со брава и клуч. 0,7х1,8	пар	1.00	12,800	12,800
18	Набавка и монтажа на електрична инсталација и	пау.	1.00	38,600	38,600
19	Набавка и монтажа на инвертер клима уред Капацитет ладење/греење: минимум 5.13кЊ(1250-5920) / 5.23кЊ(1350-6280) Енергетска класа на ладење:А++ Енергетска класа на греење:А+	пар	1.00	57,000	57,000
	ВКУПНО спортска сала				614,445
Б	Гардероби				

20	Кршење на бетонски скали со пренос на шутот рачно и со камион, Л=3 км. 2,2x0,6x0,4м.	м ³	0.60	8,500	5,100
21	Кршење на бетонско плато со пренос на шутот рачно и со камион, Л=3 км. 3,0x0,6x0,1м.	м ³	0.30	8,500	2,550
22	Рачен ископ на земја 3кат за темел за сид $0.40*0.40*4.8=0.77$ м3	м ³	0.77	560	430
23	Бетонирање на темел и парапетен зид за	м3	2.482	9,700	24,075
24	Пополнување на просторот до подна плоча и скали со тампон. $3.34*4.8*0.80*0.9*0.5*8.5*1.05=16.0$ м3	м ³	16.00	1,420	22,720
25	Бетонирање на подна плоча МБ30 со д=10см рампа и скалници со монтажа на мрежа О 188 $3.34*4.8+8.0*1.2+0.15*0.30*.5*1.2*6+1.5*1.2*0.10=25.97$ м2	м ²	25.97	1,050	27,273
26	Сидане на надворешен сид д=20см со керамички	м2	12.00	1,300	15,600
27	Сидане на внатрешен преграден сид д=10см со	м ²	16.75	1,200	20,100
28	Бетонирање на завршен арм бет серклаж $(3.62+3.34+1.20)*0.20*0.25+3.62*0.10*0.25=0.50$ м3	м ³	0.50	10,000	4,985
29	Малтарење на сидови со продолжен малтер во две раце пресметка по м2 $(3.34*4+1.52*4)*2.70=52.49$ м2	м ²	52.49	520	27,294
30	Обработка на фасаден сид - термоизолациона фасада со поставување на стиропор д=10 см, лепак, рабиц плетиво, потребно анкерисување и малтерисување со племенит малтер заедно со боење со фасадна боја во два слоја боја по избор на инвеститорот, се комплет заедно со фасадно скеле со просечна висина 10м.	м ²	12.00	2,000	24,000
31	Набавка ,транспорт и монтажа на хоризонтални и вертикални олуци со потребни фасонски делови (продолжување на вертикалните олуци и одвод на водата во крајниот од објектот). Пресметка по м1	м	15.00	500	7,500
32	Изработка на дрвена покривна конструкција со греди 10/14. 08/12 и 5/8 вкупно 0.62м3 и под од штици 2.5см $17.5*.025=0.44$ м3 вкупно 1.06м3	м ³	1.06	25,800	27,348
33	Монтажа на ребраст лим 35/200 со дебелина д=0.55мм. Пресметка по м2 $3.50*4.9=17.15$ м2	м ²	17.15	840	14,406

34	Монтажа на опшивки со раз ширина 0.60м пресметка по м $4.9+3.5=8.4\text{м}$	м	8.40	720	6,048
35	Монтажа на термичка изолација $d=10\text{см}$ поставена на дасчаната подлога под ребрастиот лим 17.5м^2	м ²	17.50	420	7,350
36	Изработка и монтажа на внатрешни ПВЦ врати изработени од 6 коморен материјал дим 90/205	пар	2.00	18,500	37,000
37	Изработка, транспорт и монтажа на наворешна еднокрилна врата изработена од алуминиумски профили, комплет со оков, брава и клуч сертифицирани од реномиран европски производител, од 2 пластифицирани лимови со $d=0,6\text{мм}$ и со исполна од полиуретан $d=3\text{см}$. Задолжително да се достават потребни сертификати од релевантни институции за исполнување на наведените карактеристики за вградените материјали. 110/205	пар	1.00	24,000	24,000
38	Изработка и монтажа на ПВЦ прозори изработени од 6	пар	2.00	12,600	25,200
39	Изработка и монтажа на ПВЦ надсветла изработени од 6 коморен материјал дим 180/50	пар	2.00	7,000	14,000
40	Изработка на ограда за скали и на рампа од росвај прилагодена за инвалиди пресметка по м	м	10.00	4,300	43,000
41	Изработка на кошулица во гардероби пресметка по м ² $1.52*3.62*2+3.14*1.2=14.77$	м ²	14.77	420	6,205
42	Набавка транспорт и монтажа на подни керамички плочки прва класа поставени на лепак со фуга на фуга пресметка по м ² $1.52*3.62*2+1.20*3.14=14.77\text{м}^2$	м ²	14.77	1,550	22,898
43	Изработка на цокле од кер плочки со висина од 7.5см	м ²	30.00	200	6,000
44	Набавка и монтажа на електрична инсталација и осветни тела, прекинувачи и сл. во соблекувални.	пау.	1.00	11,500	11,500
45	Набавка и монтажа на панелна греалка моќност минимум 2000Њ со алуминиумски грејачи, ИП24 стандард (моќност за користење на влага и њ.ц), тивко греење, инфилтрација на воздухот со вграден држач за на зид.	пар	2.00	11,500	23,000
46	Набавка транспорт и монтажа на гардеробен ормар	пар.	4.00	12,800	51,200
47	Набавка, транспорт и монтажа на едностран	пар.	6.00	12,800	76,800
	вкупно гардероби				577,581
Ц	чистење на градилиште по завршување на работите	пау	1.00	7,000	7,000

	ВКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
А	<i>спортска сала</i>				614,445
Б	<i>гардероби</i>				577,581
Ц	<i>чистење на градилиште</i>				7,000
	Вкупно:				1,199,026
	<i>ддв %18</i>			<i>ддв %18</i>	215,825
	Се вкупно:			ден	1,414,851

